

Снежана Мирасчиева
Звање: **Редовен професор**

Ред. бр.	Опис на активноста за самоконтрола на автономниот статус на ФРВ согласно со Стандарди и нормативи за изведување на високообразовна дејност на Универзитетот		Поени
3.	<p>Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на меѓународна научна, уметничка конференција, конгрес и научно и стручно списание – 2 (два) поени</p> <p>Mirascieva, Snezana (2014) <i>Ефективната настава од перспектива на комуникацијата</i>. Настава и учење- савремени пристапи и перспективе. pp. 335-346. ISSN 978-86-6191-028-9 http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/11958</p> <p>Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2014) <i>Some aspects of Macedonian multiculturalism in textbooks for primary education</i>. 9-th International Balkan Education and Science Congress, Edirne. pp. 86-89.</p> <p>Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2014) <i>Religious education in function of multiculturalism from Macedonian perspective</i>. In: 9th International Balkan Education and Science Congress, 16-18 Oct 2014, Trakya University, Edirne, Turkey. http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/11960</p> <p>Mirascieva, Snezana (2014) <i>The self-evaluation and quality of knowledge</i>. International Journal "Knowledge" Scientific and Applicative Papers, 4. pp. 637-641. ISSN 978-608-65653-8-1 http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/11959</p> <p>Mirascieva, Snezana (2014) <i>Самооценување на студентите во наставата по дидактика како современа тенденција на наставничките факултети</i>. Савремене тенденции у наставним и ваннаставним активностима на Учителским (Педагошким) факултетима- тематски зборник. pp. 207-215. ISSN 978-86-6301-011-6 http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/11957</p> <p>Mirascieva, Snezana (2014) <i>Възпитателя и предучилишното дете в съвременното общество</i>. Сборник Съвременни тенденции в предучилишното възпитание. pp. 13-17. ISSN 2367-5284 http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/11949</p> <p>Koceva, Daniela and Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana (2014) <i>Глобализацијата и нејзиното влијание врз образованието</i>. Philosophica - International Journal of Social and Human Sciences, 1 (1-2). pp. 128-131. ISSN 1857-8454</p>		Поени
9.	<p>Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на домашна научна, уметничка конференција, конгрес (независно од тоа на кое место во трудот се наоѓа истражувачот /наставникот/ соработникот) и во домашно научно и стручно списание како главен носител и</p>		Поени

	најмногу уште само еден автор, кој го определува главниот носител – 1 (еден) поен		
	<p>Petrova Gjorgjeva, Emilija and Kirova, Snezana and Mirascieva, Snezana and Petrovski, Vlado (2014) <i>Карактеристики на успешен воспитувач</i>. Педагошка ревија (1-2). pp. 29-35. ISSN 1409-9187 http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/11597</p> <p>Mirascieva, Snezana (2014) <i>Рефлексивноста на одделни теориски учења врз моделирање на ефективна воспитно-образовна комуникација</i>. Воспитание - списание за образовна теорија и практика, 9 (13). pp. 11-17. ISSN 1857- 8705 http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/11968</p> <p>Mirascieva, Snezana (2014) <i>Рефлексијата на некои тенденции во современото воспитание и образование</i>. Современото воспитание и образование-состојби, предизвици и перспективи. pp. 11-15. ISSN 978-608-242-001-1 http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/11967</p> <p>Mirascieva, Snezana (2014) <i>По патот на учителот Димитар Мирасчиев</i>. Улогата на Штипско Ново Село во македонската историја. pp. 262-266. ISSN 978-608-4662-24-2 http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/11966</p>		
12.	Самостојно претставување со уметнички и стручни дела:		Поени
	во земјава – 8 (осум) поени	во странство – 9 (девет) поени	
	Надворешен соработник-контролор на прашања/задачи за екстерно проверување на постигањата на учениците од област одделенска настава на македонски јазик, за учебната 2013/14 година за потребите на Државниот испитен центар.		8
		Вкупно поени	18